

СМ

# Садопери и Батерии

'25

Дизајн и квалитет  
за новите кујни

PRO  
DESIGN



# СОДРЖИНА

## садопери

### Luxury Style

Diamante  
Lumen Mix  
Lumen Undertop  
Pyper  
Filoquadra mix  
Filoquadra  
Filoquadra Undertop

стр. 10

### Classic Style

Cristal  
Eureka  
Cometa  
Cinzia Undertop  
Додатоци за садопер

стр. 34

### Color Style

Iride

стр. 48

## батерии

### Hydra Mix

Ceram  
Caspio  
Corallo  
Marmara  
Kara  
Giava  
Egeo  
Tirreno

стр. 56

### Acqua Mix

Panare  
Linosa  
Flores  
Burano  
Burano со туш

стр. 60

### Easy Mix

Fly  
Lambro

стр. 64



#### ДИНАМИЧЕН ПРИСТАП ПРЕТОЧЕН ВО АМБИЦИОЗНИ ПРОЕКТИ.

СМ е фамилијарна компанија која се темели на напорна работа, визија и достигнувања повеќе од половина век во бизнисот. Инвестициите и креативноста дозволија да бидеме во чекор со времето, како амбасадор на стилот и дизајн на современата кујна.

Како носител на италијанското производство, нашиот бренд нуди иновативни форми и решенија. Горди сме на фактот дека и денес сите наши кујни се целосно италијанско производство. Она што го прави нашиот бренд препознатлив е способноста да го разбереме нашиот пазар и да интерпретираме и да реагираме на променливите трендови. Ние имаме чест да работиме со најпознатите компании во нашата индустрија, не заборавајќи на помалите локални и национални занаетчиски производители кои навистина разбираат што е вклучено во производството на квалитетен производ.

СМ е насочен кон иднината и го совладуваме секој предизвик, затоа се фокусираме на материјалот кој е јадрото на нашите производи, а тоа е нерѓосувачки челик. Со помош на нашите стручни техничари и изведувачи, ние дизајнираме еколошки технологии, знаејќи дека ова помага да се подобри нашето еколошко и социјално влијание. Секој СМ производ е создаден по нашата водечка филозофија: не се работи само за тоа „како“ е направен еден производ, туку посуштински е „зашто“.

# ИСКУСТВО

Од 1967



# СИТЕ ПРОИЗВОДИ СЕ УНИКАТНИ И ПРОДОЛЖУВААТ ДА БИДАТ ТАКВИ



Производи со сертификат



Производи кои се рециклираат



Италијански производи



Хигиенски производи



Производи со квалитет



Производи кои лесно се чистат



## ▶ Сертифицирана гаранција за материјалот на производот

Ознаката „Inox“ потекнува од институтот Centro Inox Servizi Srl и е поим кој се идентификува со поимот „нерѓосувачки челик“-легура која ги комбинира механичката цврстина од железото со висока отпорност на корозија. „Inox“ е хигиенски, нетоксичен материјал кој се карактеризира со висока отпорност на температурни разлики и долготрајност при употреба.

## ▶ 100% производи кои се рециклираат

Железото е еколошки материјал кој може да биде рециклирано бесконечно, без притоа да изгуби или да ги намали своите квалитативни карактеристики. Ова својство го прави железото како метал константен извор, што е суштинско за развојниот процес на одржливата економија.

## ▶ Хигиенски производи погодни при работа и контакт со храна

Користејќи компоненти кои не ослободуваат штетни супстанци е основната грижа кога станува збор за создавање на една кујна. СМ употребува Aisi 304 18/10 нерѓосувачки челик бидејќи неговата висока отпорност на бактерии и нивно лесно отстранување го прави препорачлив при контакт со храна.

## ▶ Италијански производ

Од дизајн до производство, од логистика до продажба, СМ ги следи вредностите на „MADE IN ITALY“ врз кои вредности се темели нашата компанија.

## ▶ Производи со квалитет

За СМ, концептот за квалитет не е само перцепција, туку вистинска содржина на нашите производи. Производите СМ се дизајнирани да ги задоволат барањата на клиентите долготрајно во соработка со лидерските брендови во овој сектор.

## ▶ Секогаш сјајни- производи кои лесно се чистат

Садоперите од нерѓосувачкиот челик остануваат непроменети низ времето. СМ препорачува меки крпи и неутрални детергенти за отстранување на лесните нечистотии или отпечатоци од прсти или сунѓер за за потврдокорни нечистотии.



СМ SpA е препознатлив по својата историја и искуство, истовремено и по својата технолошка линија претставена од хидраулични преси, ласери и високи технолошки системи, управувани од професионалци. Искуството од пет декади го преточивме во широк спектар на модели од садопери достапни на пазарот.

## НЕДЕЛИВА ЦЕЛИНА

Преку специјална сложена матрица создадовме садопери излиени во една целина.

## ЗАВАРЕНИ КОРИТА

Коритата од садоперите се една целина без споеви, кои се линерано заварени со рамката која исто така се изведува во една целина.

## КОНСТРУКТИВНА ЦЕЛИНА

Преку процесите на ласер, виткање и заварување обезбедивме садопери во многу форми и големини, карактеристични по квадратната форма со многу мали заоблувача и современ дизајн.



# Убавината на сировиот материјал

Материјалот од кој е изработен е "AISI 304 18/10" нерѓосувачки челик. Овој тип на инокс содржи 18% хромиум што технички ја зголемува цврстината и отпорноста на абразиви и механички оштетувања како гребаници, со што го задржува површинскиот слој и сјаен и истраен. 10% никел во составот 18/10 означува цврстина и отпорност при удар. Производот е атестиран според европскиот стандард EN10020, кој одредува и потврдува дека станува збор за нерѓосувачки челик кој е комплетно хигиенски, нетоксичен материјал кој има одлична издржливост на високи и ниски температури. Материјал кој е 100% рециклирачки и исто така при изложување на вода и воздух има незарѓувачко свойство.

## ▼ PVD обработка

Иновативната PVD технологија или технологија на физичко таложење на пареа, која на нерѓосувачкиот челик му дава ексклузивна боја и ја подобрува неговата отпорност на гребнатини и абење. Техничките карактеристики кои го истакнуваат овој материјал пред другите, се екстремно висока отпорност на корозија, растворувачи, киселини, алкални средства и средства за домаќинство против бигор. Истовремено непроменлив на светлина. Иновативното производство се насочува кон отпорност на бактерии до степен и на нивно намалување и елиминација. PVD технологијата еволуираше од процеси на база на вакуум и со неа може да се изведат тенки метални површини со неверојатни естетика и технички карактеристики.

## ▼ Безвременска убавина

Само неколку важни мерки при употреба ќе обезбедат непроменливост низ времето и истрајност на нерѓосувачкиот челик:

- Употреба на меки детергенти и нивно нанесување со меки крпи за отстранување на отпечатоци од прсти или за потврдокорните дамки користете сунѓер.
- Измиавајте со чиста вода
- Исушете ја водата со сува мека крпша во насока на сатенскиот финиш
- За да ги одбегнете бигор наслагите и дамки, не оставајте влажни предмети како влажен сунѓер или крпа на садоперот за подолго време
- Не оставајте корозивни раствори или

железни метални алатки во контакт со челичната површина како на пример ножици

- Не препорачуваме одложување на храна која е окиселена или содржи големи количини на сол на подолго време.. доколку се случи тоа подетално измиавајте за да го задржите сатенскиот финиш.
- Концентрацијата на железо во водата која ја употребуваме може да предизвика темни дамки по површината кои наликуваат на рѓа.
- Препорачуваме неделно одржување на садоперот со мек кремаст детергент за inox. При нанесување чистете во правец на сатенскиот финиш.

## ▼ Одржување на нерѓосувачки челик со PVD обработка

Униформираната боја која ја добива Inox материјалот при PVD обработката значи и дополнително внимание при одржувањето на садоперот. Тогаш ги препорачуваме стандардните начини на чистење дополнети со неколку суштински мерки.

При чистењето, избегнувајте чистење со абразивни детергенти, метални жици за чистење и сите останати средства кои содржат абразиви. Во случај на промена на бојата или упорни дамки од бигор, препорачуваме да се чисти со мека крпа и алкохолен оцет. Исто така се непрепорачливи средства кои се база на киселина или кои содржат одредена концентрација на хлор, флуор, кислород или избелувач.

## Монтажа

### ▼ ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Садоперите се испорачуваат со отвор со дијаметар од 35мм за монтирање на батерија како што е прикажано на техничките цртежи.

Отворот за батеријата е соодветен и за инсталирање на:

- Автоматска клапна за батерија
- Автоматска клапна за регулација на сифонот
- Дозер за течен детергент



Секој СМ производ е обезбеден со упатство за монтажа и со соодветната спецификација со димензии за отворот на работната плоча.

Секој садопер има, сифон, клипови и шрафови (спојните елементи не се дел од сетот доколку моделот има веќе вградени спојници).

СМ производите се подгответи за Вас за поедноставна монтажа која ќе го намали времето на монтирање.

## ▼ Лесна монтажа

### Вградена спојница

При производство автоматски се вградува спојницата на самиот садопер за да се избегне рачно местоње при самата монтажа. На тој начин добивате производ кој идеално се прицврстува за работната плоча. Спојницата

се вградува со полиуретанска супстанца која се распружува по целиот периметар на садоперот за само неколку секунди. Овој полиуретан е комплетно нетоксичен.



### Пр. Лев садопер



Кога имаме лева или десна верзија се однесува на позицијата на поголемото корито.

### Пр. Лев садопер



За моделите без цедалник, лев-десен се однесува на позицијата на главното корито.

### Пр. Лев садопер



За модели со поспецифичен дизајн, лев-десен се однесува на позицијата на главното корито во однос на позицијата на помалото корито.

### Пр. Десен садопер




За моделите со единично корито на кој сифонот не е централно позициониран, лев-десен се однесува на страната на која е поставен самиот сифон.

# ЛЕГЕНДА НА ОЗНАКИ ВО КАТАЛОГОТ

		ПРЕСТАВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ
A	SLIM-FILOTOP вградливи садопери изработени од нерѓосувачки челик AISI 304-18/10 со заварено корито.	ОЗНАКИ
B	Елеганција, минимализам и едноставна линија поврзани со 30мм радиус, се ознаките за развој и еволуција.	ДОСТАПНИ ПРОФИЛАЦИИ
C		ПОВРШИНСКА СТРУКТУРА
D		ТИПОВИ НА СИФОН
E		ПРЕПОРАЧАНИ БАТЕРИИ
F		ПРЕПОРАЧЛИВИ ДОДАТОЦИ
G	Препорачани батерии	ИФОРМАЦИИ
H	Препорачани додатоци	
I		
J		
K		
L		

① filoquadra 39 x 45 x 5



② Options

1.5 | 3.2 | 3.18 | 3.19 | 4.15 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 6.6 | 7.6

③ Slim елемент: Ш=450mm

Undertop елемент: Ш=500mm

Filotop елемент: Ш=450mm

Длабочина на корито: 50mm

Отвор за вградување на Slim: 370 x 430mm

Отвор за вградување на Undertop:

340 x 400mm

Отвор за вградување на Filotop:  
мануелна монтажа

④ Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)

⑤ Име на производот

⑥ Соодветни додатоци

⑦ Димензии

⑧ Дополнителни димензии

⑨ Слика

⑩ Информации за тип на сифон

⑪ Технички цртеж

**Форма, материјал, стил и елеганција се суштинската инспирација за совершенство. Убавината и удобноста се дел од рецептот на СМ за својот асортиман на луксузен стил, кој го максимизира вашето кујнско искуство комбинирајќи прецизен италијански дизајн со напредни, иновативни решенија. Кујната е дел од просторот за живеење во кој секојдневно се поминува време. Тогаш зошто да не ја направите кујната со стил?**

**Одличен почеток е изборот на садопер и додатоците од Luxurystyle линијата.**





14 DIAMANTE



16 LUMEN MIX



18 LUMEN UNDERTOP



20 PYPER



24 FILOQUADRA MIX



28 FILOQUADRA SLIM



30 FILOQUADRA UNDERTOP

# ПРОФИЛАЦИИ



## FILOTOP

Ултраминиот раб и напредниот систем за прицврстување обезбедуваат совршено решение за вградување: минимално и педантно. Практично и без незгодни испакнувања.



## SLIM

Инсталирањето е толку лесно како и поставувањето. Ефектот е практичен и лесен. Само директен допир може да го открие минималниот периметарски раб. Елеганција и функционалност во кујната.



## UNDERTOP

Скриен одоздола тоа е најновативниот и најексклузивниот мијалник, погоден за алтернативни решенија. Правоаголни и кружни форми кои можат да се прицврстат под работната плоча, искористувајќи го максимум од просторот.



### SLIM-FILOTOP



### SLIM-FILOTOP-UNDERTOP

Оваа ознака идентификува модел со еден код, кој може да се инсталира истиот мијалник со варијантите описани. Карактеристика која гарантира разновидност на производот.

# ФИНИШИ



## Сатен

Разновидноста и практичноста на нерѓосувачкиот челик: мат, но сјаен. Сатен челикот ги задржува своите својства непроменети низ времето. Елеганција, хигиена и отпорност на гребнатини и абење при секојдневна употреба.



## Винтиџ

Винтиџ финишот е разновиден, погоден за модерни и високотехнолошки средини. И покрај тоа што ја задржува класичната боја на нерѓосувачкиот челик, поттикнува ефект на изгребана површина.



## Микрорелјеф

Модерен и функционален. Микрорелјефната површина му дава на челикот невидлива, но ефикасна отпорност од гребнатини и корозија, и создава помека рефлексија.

# СИФОН И КОНТРОЛА НА СИФОНОТ



**Кружен мануелен сифон**



**Квадратен мануелен сифон**



**Кружен сифон со автоматска  
клапна со команда во  
квадратна форма**



**Кружен сифон со автоматска  
клапна со команда во  
квадратна форма**



**Сифон и контрола на  
сифонот со автоматска  
клапна**



**Квадратен сифон со  
автоматска клапна со  
команда во квадратна  
форма**

# DIAMANTE

Минималистички дизајн со совршена функционалност

ПРО-ДИЗАЈН го задржува своето право за промена на цените без претходна најава.

**Серија на садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик**

СМ садоперите се создадени со идеја за совршена практичност. Новата линија Diamante е разновидна: неговата висина може да се прилагоди по желба за време на самата монтажа.

Идеален за мултифункционална кујна. Неговата естетика и капацитет оставаат уникатен печат на Вашата кујна.



Сатен




Сифон и контрола на сифонот со автоматска клапна

## DIAMANTE 80




**Димензии: 799 x 600mm  
Длабочина на корито: 190mm  
Финиш: Сатен  
За елемент од 80cm.  
Кружен сифон со автоматска клапна  
со лесна команда**



Шифра Цена

93910 | **36.908** ден.





# LUMEN

Едноставни линии  
за вредни средини

# MIX



FILOTOP



SLIM


Вградена серија мијалник со тенок филотоп изработен од не'рѓосувачки челик AISI 304-18/10

LUMEN MIX изразува класична линија. Сифонот без автоматска клапна и длабочината на садот го прави флексибilen во стил и естетска комбинација.




Сатен

Сифон без автоматска  
клапна (мануелен)

**FILOTOP****SLIM**

# LUMEN MIX

## LUMEN MIX 50




**Димензии: 510 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 200mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 50см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра Цена

94901 | **20.392** ден.

## LUMEN MIX 60




**Димензии: 510 x 550mm**  
**Длабочина на корито: 200mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 60см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра Цена

94902 | **21.231** ден.

## LUMEN MIX 80



**Димензии: 510 x 750mm**  
**Длабочина на корито: 200mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 80см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра Цена

94903 | **23.765** ден.



# LUMEN

Во суштина уникатен



UNDERTOP

ПРО-ДИЗАЈН го задржува своето право за промена на цените без претходна најава.

LUMEN е најконкурентниот садопер во поглед на стилот и употребливоста, со длабочина од 200 mm. Во комбинација со широкиот асортиман на додатоци, станува едно парче со едноставна форма дизајнирана за широк опсег на поставки.



Сатен




Сифон без автоматска  
клапна (мануелен)



**UNDERTOP**

# LUMEN

## LUMEN 60-U




**Димензии: 540 x 440mm**  
**Длабочина на корито: 200mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 60см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра      Цена

94907 | **16.870** ден.


## LUMEN 90-U



**Димензии: 740 x 440mm**  
**Длабочина на корито: 200mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 90см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра      Цена

94908 | **18.844** ден.



**SLIM**

**UNDERTOP**

# PYPER

Максимална длабочина

ПРО-ДИЗАЈН го задржува своето право за промена на цените без претходна најава.

**slim - filotop – undertop Серија на садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик**

Карактеристика на Pyper е длабочината на коритото. Моделот е идеален дури и за најпребирливиот готвач. Функционалноста и капацитетот се комбинираат за да создадат извонреден работен простор. Интерпретација на винтиџ стилот кој остава впечаток на детал кој мора да го имате во Вашата кујна.



**Сатен**




**Квадратен мануелен сифон**



# PYPER

## PYPER 50-S




**Димензии: 450 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 250mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 50см.**  
**Квадратен мануелен сифон**

Шифра Цена

93929 | **18.384** ден.

## PYPER 60-S




**Димензии: 570 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 250mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 60см.**  
**Квадратен мануелен сифон**

Шифра Цена

93931 | **20.056** ден.

## PYPER 80-S



**Димензии: 770 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 250mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 80см.**  
**Квадратен мануелен сифон**



Шифра Цена

93933 | **21.727** ден.

# PYPER





UNDERTOP

**PYPER 60-U**



**Димензии: 450 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 250mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 60см.**  
**Квадратен мануелен сифон**

Шифра Цена  
 93930 | **17.828** ден.

**PYPER 80-U**

**Димензии: 570 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 250mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 80см.**  
**Квадратен мануелен сифон**

Шифра Цена  
 93932 | **19.360** ден.

**PYPER 90-U**

Шифра Цена

93934 | **21.032** ден.



 SLIM

# FILOQUADRA MIX

Линеарна хармонија

Серија на вградливи садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик.

Опсегот на големини и острите прави рабови го прават овој садопер сестран. Се вклопува во многу комбинации заради модерниот дизајн, затоа овој садопер е безвременски.




Сатен



Сифон без автоматска клапна (мануелен)



Кружен сифон со автоматска клапна со команда во квадратна форма




SLIM

# FILOQUADRA MIX

LUXURY STYLE

## FILOQUADRA MIX 45-S


**Димензии: 390 x 500mm****Длабочина на корито: 190mm****Финиш: Сатен****За елемент од 45cm.****Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

Шифра

Цена

93919 | **12.674** ден.

## FILOQUADRA MIX 50-S


**Димензии: 450 x 500mm****Длабочина на корито: 190mm****Финиш: Сатен****За елемент од 50cm.****Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

Шифра

Цена

93920 | **13.232** ден.

## FILOQUADRA MIX 60-S


**Димензии: 570 x 500mm****Длабочина на корито: 190mm****Финиш: Сатен****За елемент од 60cm.****Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

Шифра

Цена

93921 | **14.066** ден.

## FILOQUADRA MIX 80-S


**Димензии: 770 x 500mm****Длабочина на корито: 190mm****Финиш: Сатен****За елемент од 80cm.****Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

Шифра

Цена

93923 | **16.016** ден.

## FILOQUADRA MIX 2V 80-S



**Димензии: 610 x 500mm**

**Длабочина на корито:**

**190/130mm**

**Финиш: Сатен**

**За елемент од 80cm.**


**Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

Шифра

Цена

94062 | **21.350** ден.

## FILOQUADRA MIX 2V 80-S



**Димензии: 770 x 500mm**

**Длабочина на корито:**

**190/190mm**

**Финиш: Сатен**

**За елемент од 80cm.**

**Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

Шифра

Цена

94063 | **22.836** ден.




**SLIM**

# FILOQUADRA

Современа револуција

ПРО-ДИЗАЈН го задржува своето право за промена на цените без претходна најава.

**slim - filotop – undertop** Серија на вградливи садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик.

Овој цврст модел има чиста линија, со прави сидови и остри агли и огледално дно. Filoquadra лесно се вклопува во современите интериери, со акцент на квалитет и практичност.



Сатен




Сифон без автоматска клапна (мануелен)



SLIM

# FILOQUADRA

## FILOQUADRA 45-S




**Димензии: 390 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 190mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 45см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра Цена

93911 | **11.838** ден.

## FILOQUADRA 50-S




**Димензии: 450 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 190mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 50см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра Цена

93913 | **12.256** ден.

## FILOQUADRA 60-S




**Димензии: 570 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 190mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 60см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра Цена

93915 | **12.952** ден.

## FILOQUADRA 80-S



**Димензии: 770 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 190mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 80см.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра Цена

93917 | **14.624** ден.



UNDERTOP

# FILOQUADRA

## UNDERTOP

Паметен детал

ПРО-ДИЗАЈН го задржува своето право за промена на цените без предупредувања.

**Undertop Серија на вградливи садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик.**

Дизајн со допир на класиката во хармонија со материјалот и финишот. Садопер кој е неизбежно забележлив.



Сатен





Сифон без автоматска клапна (мануелен)



UNDERTOP

# FILOQUADRA

## FILOQUADRA 45-U





**Димензии: 390 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 190mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 45cm.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

Шифра Цена

93912 | **10.306** ден.

## FILOQUADRA 50-U



**Димензии: 450 x 450mm**  
**Длабочина на корито: 190mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 50cm.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**



Шифра Цена

93914 | **11.002** ден.

## FILOQUADRA 60-U



**Димензии:** 570 x 450mm  
**Длабочина на корито:** 190mm  
**Финиш:** Сатен  
**За елемент од 60cm.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**



Шифра Цена



93916 | **11.899** ден.

8 fori ø 13 mm  
profondità 15 mm  
  
8 holes, each ø 13 mm  
depth 15 mm

## FILOQUADRA 80-U



**Димензии:** 770 x 450mm  
**Длабочина на корито:** 190mm  
**Финиш:** Сатен  
**За елемент од 80cm.**  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**



Шифра Цена

93918 | **13.092** ден.



10 fori ø 13 mm  
profondità 15 mm  
  
10 holes, each ø 13 mm  
depth 15 mm

**FILOQUADRA 100-U**

**Димензии: 850 x 440mm**  
**Длабочина на корито: 190mm**  
**Финиш: Сатен**  
**За елемент од 100cm.**  
**Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

Шифра      Цена

93924 | **18.106** ден.



10 fori ø 13 mm  
profondità 15 mm  
10 holes, each ø 13 mm  
depth 15 mm



Цврст и практичен, изработен од челик. Целата експертиза е отелотворена во цврстината и јачината на серијата на садопери од линијата CLASSIC STYLE. Понудата на садопери од оваа линија има се што Ви е потребно за беспрекорна ефикасност во Вашата нова модерна кујна.

CLASSIC  
STYLE



38 CRISTAL



40 EUREKA



42 COMETA



44 CINZIA UNDERTOP



46 ДОДАТОЦИ ЗА САДОПЕР



## ПРОФИЛАЦИИ



### STANDARD

Волумен кој е речиси невидлив, благодарение на СМ уникатниот систем за свивање, работ преклопува преку работната плоча на многу елегантен начин.



### Раб од 8mm

Марканта профилација со силни линии, безвременска класика: цврст мијалник со континуирана софицицираност и функционалност.



### PLUS

Загарнтирани квалитет и хигиена во кујната. Искосениот раб кој преклопува го прави чистењето да биде полесно, и го редуцира создавањето на бигор околу садоперот.

## ФИНИШИ



### Сатен

Разновидноста и практичноста на нерѓосувачкиот челик: мат, но сјаен. Сатен челикот ги задржува своите својства непроменети низ времето. Елеганција, хигиена и отпорност на гребнатини и абење при секојдневна употреба.



### Отпорен на гребнатини финиш

Специјално обработената површина на челикот му овозможува висока отпорност на абење и гребнатини, а сепак го задржува сјајот.



### Микрорелјеф

Модерен и функционален. Микрорелјефната површина му дава на челикот невидлива, но ефикасна отпорност од гребнатини и корозија, и создава помека рефлексија.

## СИФОН И КОНТРОЛА НА СИФОНОТ



**Кружен мануелен сифон**



**Кружен сифон со автоматска клапна со команда во кружна форма**



# CRISTAL

Комбинација од естетика и функционалност



Вградени  
спојници

**STANDARD**

Серија на вградливи садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик со излиено корито.

Атрактивниот дизајн е комбинација од заоблени контури со излиени корита. Повеќе модели кои може да бидат вклопени во сечија кујна.



**Сатен**



**Сифон без автоматска  
клапна (мануелен)**




**Кружен сифон со автоматска  
клапна со команда во  
кружна форма**

# CRISTAL



**STANDARD**

## CRISTAL 2V 80




**Димензии: 790 x 500mm**

**Длабочина на корито:  
200mm**

**Финиш: Сатен  
За елемент од 80cm.  
Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

93926 | **11.559** ден.

## CRISTAL 1V 45




**Димензии: 790 x 500mm**

**Длабочина на корито:  
210mm**

**Финиш: Сатен  
За елемент од 45cm.  
Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

93925 | **8.774** ден.

## CRISTAL 2V 45




**Димензии: 1000 x 500mm**

**Длабочина на корито:  
210/130mm**

**Финиш: Сатен  
За елемент од 45cm.  
Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

93928 | **11.838** ден.

## CRISTAL 1V 60



**Димензии: 1000 x 500mm**

**Длабочина на корито:  
210mm**

**Финиш: Сатен  
За елемент од 60cm.  
Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

93927 | **12.256** ден.



# EUREKA

Максимална просторност



Раб од 8мм

**Серија на вградливи садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик со излиено корито.**

Овој дизајн се карактеризира со максимизирано корито во модерна форма со максимална функционалност.



Сатен



Сифон без автоматска клапна (мануелен)



Раб од 8mm

# EUREKA

## EUREKA 80



**Димензии: 860 x 510mm**


**Длабочина на корито:  
220mm**

**Финиш: Сатен**

**За елемент од 80cm.**

**Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

93935 | **11.977** ден.





# СОМЕТА

Космички квалитет



Вградени  
спојници  
**STANDARD**

Серија на вградливи садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик со излиено корито.

Безвремена класика со импресивен капацитет.




Сатен



Отпорен на гребнатини  
финиш




Сифон без автоматска  
клапна (мануелен)



Вградени  
спојници  
**STANDARD**

# COMETA

## COMETA 1V 45



**Димензии: 790 x 500mm**


**Длабочина на корито:  
190mm**

**Финиш: Сатен  
За елемент од 45cm.  
Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

**Лев 93936 | 7.382 ден.**

**Десен 93937 | 7.382 ден.**

## COMETA 2V 80



**Димензии: 790 x 500mm**

**Длабочина на корито:  
180mm**

**Финиш: Сатен  
За елемент од 80cm.  
Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

**93938 | 9.609 ден.**



# CINZIA UNDERTOP

Креативно користење на просторот



UNDERTOP

**Серија на вградливи садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик.**

Моделот Cinzia undertop е најдобриот одговор за мал простор, со интелигентна комбинација од кружни и правоаголни форми. Атрактивни композиции за ефикасно користење на просторот.



Сатен



Отпорен на гребнатини финиш



Сифон без автоматска клапна (мануелен)



UNDERTOP

# CINZIA UNDERTOP

## CINZIA 50/60-U



**Димензии: 340x 400mm**

**Длабочина на корито:**



**170mm**

**Финиш: Сатен**



**За елемент од 50/60cm.**

**Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**

**За елемент од  
50cm**




**За елемент од  
60cm**



93939 | **5.989** ден.

## CINZIA 60-U



**Димензии: 400 x 400mm**


**Длабочина на корито:**

**200mm**

**Финиш: Сатен**

**За елемент од 60cm.**

**Сифон без автоматска клапна  
(мануелен)**



93940 | **8.916** ден.

# ДОДАТОЦИ за садопер



## РЕШЕТКА ЗА САДОПЕР

470x450мм,  
нерѓосувачки челик


94060 | **5.402** ден.



## ЦЕДАЛКА ЗА САДОВИ

410X280мм,  
нерѓосувачки челик

94061 | **6.608** ден.



## ЦЕДАЛКА

340x400мм,  
нерѓосувачки челик

94069 | **4.440** ден.



### IROKO ДАСКА ЗА СЕЦКАЊЕ

460x455мм,  
Дрво, пластика



94068 | **5.756** ден.

### IROKO ДРВЕНА ДАСКА ЗА СЕЦКАЊЕ

L=510мм,  
Дрво



94067 | **4.044** ден.

### IROKO ДРВЕНА ДАСКА ЗА СЕЦКАЊЕ

330x390мм,  
Дрво



94070 | **4.012** ден.

**Нашата нова линија на мијалници Colorstyle ви дава избор на бои, од бакарна бронза до злато и темен метал. Опциите за сјај и мат се достапни. Iride е практичен за употреба, а исто така остава силен визуелен впечаток. Боите додаваат допир на елеганција и оригиналност на секоја кујна. Се карактеризира со високосјајни завршетоци кои навистина ја истакнуваат убавината на мијалникот.**

**Изработен од нерѓосувачки челик со PVD обработка, боите се отпорни на гребнатини и хемикалии, како и постојани на светлина. Внесете уникатност во Вашиот простор.**

**STYLE**

**COLOR**




52 IRIDE



PR  
DESIGN  





# ПРОФИЛИ



## SLIM

Инсталирањето е толку лесно како и поставувањето. Ефектот е практичен и лесен. Само директен допир може да го открие минималниот периметарски раб. Елеганција и функционалност во кујната.



## FILOTOP

Ултраминиот раб и напредниот систем за прицврстување обезбедуваат совршено решение за вградување: минимално и педантно. Практично и без незгодни испакнувања.



## UNDERTOP

Скриен одоздола тоа е најновативниот и најекслузивниот мијалник, погоден за алтернативни решенија. Правоаголни и кружни форми кои можат да се прицврстат под работната плоча, искористувајќи го максимум од просторот.



## FILOTOP-UNDERTOP-SLIM (FUS)

Унифицирана ознака за садопер наменет за три различни типови на монтажа. Карактеристика која гарантира разновидност и можност за поголем избор.



## ФИНИШИ

Моделот IRIDE е достапен во сјајна и мат варијанта во три бои:



L29- Бакар бронза



L79- Злато



L82- Темен метал

## Сифон и контрола на сифонот



Сифон без автоматска  
клапна (мануелен)



# IRIDE



**FILOTOP-UNDERTOP-SLIM  
(FUS)**

Извонредна иновација и боја

**Серија на вградливи садопери изработени од AISI 304-18/10 нерѓосувачки челик со унифициран код SLIM-FILOTOP-UNDERTOP со PVD обработка.**

IRIDE е главниот protagonист на колекцијата CM. Со ексклузивните бои и иновативниот PVD третман постигнат е исклучителен елегантен ефект.

Неизбежно привлекува внимание во сечија кујна. Создаден за проширување на видиците на дизајнерите и зголемување на имагинацијата.



**L29- Бакар бронза**



**L79- Злато**



**L82- Темен метал**




**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**



## FILOTOP-UNDERTOP-SLIM (FUS)


### IRIDE GM 60/80-FUS



**Димензии:** 570 x 450mm  
**Длабочина на корито:** 190mm  
**Финиш:** Темен метал  
**SLIM:** За елемент од 60cm.  
**UNDERTOP:** За елемент од 80cm.  
**FILOTOP:** За елемент од 60cm.  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

93903 | **43.314** ден.


### IRIDE C 60/80-FUS



**Димензии:** 570 x 450mm  
**Длабочина на корито:** 190mm  
**Финиш:** Бакар бронза  
**SLIM:** За елемент од 60cm.  
**UNDERTOP:** За елемент од 80cm.  
**FILOTOP:** За елемент од 60cm.  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

93904 | **43.314** ден.


### IRIDE G 60/80-FUS



**Димензии:** 570 x 450mm  
**Длабочина на корито:** 190mm  
**Финиш:** Злато  
**SLIM:** За елемент од 60cm.  
**UNDERTOP:** За елемент од 80cm.  
**FILOTOP:** За елемент од 60cm.  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

93905 | **43.314** ден.

### IRIDE G 50/60-FUS



**Димензии:** 450 x 450mm  
**Длабочина на корито:** 190mm  
**Финиш:** Злато  
**SLIM:** За елемент од 50cm.  
**UNDERTOP:** За елемент од 60cm.  
**FILOTOP:** За елемент од 50cm.  
**Сифон без автоматска клапна (мануелен)**

94059 | **40.494** ден.

## ДОДАТОЦИ за IRIDE садопери



**Сет решетки**  
**50 x 415 mm**

93909 | **4.456** ден.



**Даска за сечкање**  
**250 x 410 mm**

93907 | **3.624** ден.



**Цедалка**  
**250 x 415 mm**

93908 | **6.406** ден.





БАТЕРИИ

# HYDRA MIX

## **Детали кои прават разлика.**

Палетата Hydramix е дизајнирана да биде совршена комбинација за вашиот СМ мијалник. Резултатот е серија во која малите детали ја откриваат вистинската естетска вредност. Суштината на дизајнот на СМ е избегнување на вишокот и зачувување на концептот на едноставност и функционалност. Вистинското значење на дизајнот.







## CERAM

H=433mm; S=245mm;  
ширина на тело Ø50mm  
Финиш: Нерѓосувачки челик  
Отвор со Ø35mm

CERAM батерија со ротирачка лула, која спаѓа во линијата на HYDRAMIX каде дизајнот е акцентиран преку деталите кои даваат естетска вредност на батеријата.

93941 | **14.066** ден.




## CASPIO

H=368mm; S=253mm;  
ширина на тело Ø48mm  
Финиш: Нерѓосувачки челик  
Отвор со Ø35mm

CASPIO 368 батерија со ротирачка лула.

93942 | **9.052** ден.




## CORALLO

H=295mm; S=307mm;  
ширина на тело Ø50mm  
Финиш: Нерѓосувачки челик  
Отвор со Ø35mm

CORALLO батерија со ротирачка лула.

93943 | **10.724** ден.



## MARMARA со туш


H=293mm; S=266mm;  
ширина на тело Ø55mm  
Финиш: Нерѓосувачки челик  
Отвор со Ø35mm

Финиш

93944 | **Хром** | **16.016** ден.

94967 | **Метал** | **28.202** ден.

94966 | **Бакар Бронза** | **28.202** ден.





# KARA


со туш

H=296mm; S=328mm;  
ширина на тело Ø50mm  
Финиш: Нерѓосувачки челик, бронза  
Отвор со Ø35mm

**KARA батерија со ротирачка лула.**

Финиш

94064	Злато	<b>22.296</b> ден.
94910	Бронза	<b>22.296</b> ден.




# GIAVA

H=301mm; S=235mm;  
ширина на тело Ø45mm  
Финиш: Inox  
Отвор со Ø35mm

**GIAVA батерија со ротирачка лула.**

93945 | **13.788** ден.




# EGEO

H=315mm; S=293mm;  
Финиш: Злато, бакар/бронза, темен метал  
Отвор со Ø35mm

**EGEO батерија со ротирачка лула.**

Шифра	Финиш	Цена
93946	Бакарна бронза	<b>14.484</b> ден.
93947	Злато	<b>14.484</b> ден.
93948	Метал мат	<b>15.459</b> ден.




# TIRRENO

H=354mm; S=309mm;  
Финиш: Злато, бакар/бронза, темен метал  
Отвор со Ø35mm

**TIRRENO батерија со ротирачка лула.**

Шифра	Финиш	Цена
94204	Бакарна бронза	<b>14.484</b> ден.
94203	Злато	<b>14.484</b> ден.
94205	Метал мат	<b>15.323</b> ден.





# БАТЕРИИ ACQUA MIX

## **Батерии, избрани за вас.**

**Батерии од серијата Acquamix е елегантен избор и резултат на внимание на естетските детали. СМ ви носи серија која комбинира стил и функционалност со посебен акцент на практичното. Најдинамичниот простор во домот е кујната, затоа во неа од особена важност е да биде функционална и практична, како и естетски впечатлива.**





## PANAREA СО ТУШ

H=473mm; S=220mm;


ширина на тело Ø55mm

Финиш: Inox

Отвор со Ø35mm

**PANAREA батерија со спирална лула и глава за туш, која припаѓа на линијата ACQUAMIX група на батерии со исклучително елегантна линија и акцент на естетските детали.**

93949 | **31.810** ден.



## LINOSA

H=440mm; S=190mm;


ширина на тело Ø50mm

Финиш: Inox

Отвор со Ø35mm

**LINOSA батерија со заоблена лула припаѓа на линијата ACQUAMIX група на батерии со исклучително елегантна линија и акцент на естетските детали.**

94065 | **23.012** ден.



## FLORES

H=290mm; S=220mm;


ширина на тело Ø50mm

Финиш: Inox

Отвор со Ø35mm

**FLORES батерија со ротирачка лула.**

93950 | **19.146** ден.






## BURANO

H=178mm; S=215mm;  
ширина на тело Ø50mm  
Финиш: Нерѓосувачки челик  
Отвор со Ø35mm

BURANO 178 батерија со ротирачка лула,  
која припаѓа на линијата ACQUAMIX група  
на батерии со исклучително елегантна  
линија и акцент на естетските детали.

93952 | **8.913** ден.




## BURANO со туш

H=240mm; S=230mm;  
ширина на тело Ø50mm  
Финиш: Хром  
Отвор со Ø35mm

BURANO 240 батерија со туш на  
извлекување, која припаѓа на линијата  
ACQUAMIX група на батерии со  
исклучително елегантна линија и акцент  
на естетските детали.

93951 | **12.116** ден.





БАТЕРИИ

# EASY MIX

## **Истакнете го стилот на Вашата кујна**

Easymix е линија чиј дизајн ги поместува границите на убавото и креира свој автентичен одраз на стил кој ќе ја направи кујната уникатна.






## FLY СО ТУШ

H=290mm; S=249mm;  
ширина на тело Ø51mm  
Финиш: Inox  
Отвор со Ø35mm

**FLY**, батерија со ротирачка лула и туш на извлекување.

Финиш


93954	<b>хром</b>		<b>9.193</b> ден.
94926	<b>нерѓ. челик</b>		<b>9.196</b> ден.




## LAMBRO

H=325mm; S=215mm;  
ширина на тело Ø48mm  
Финиш: Inox  
Отвор со Ø35mm

**LAMBRO** батерија со ротирачка лула.  
Припаѓа на линијата EASYMIX која се одликува со класично модерен дизајн кој е лесно адаптивен на различни типови на кујни. EASYMIX е дизајн кој поместува границите на убавото и создава автентичен одраз на стил кој ќе ја направи кујната уникатна





# TONDO

Дозер за течен дезергент

93955 | **2.786** ден.



*Future in your home...*

АДРЕСА(ПОГОН): УЛ СКУПИ 82Б, 1000 СКОПЈЕ, С. МАКЕДОНИЈА  
АДРЕСА(САЛОН): УЛ. СКУПИ 47, 1000 СКОПЈЕ, С. МАКЕДОНИЈА

+389 (0)2 203 5377

CONTACT@PRO-DIZAJN.MK

WWW.PRO-DIZAJN.MK

PRODIZAJNMK

PRODIZAJNMK

#WeCelebrateNature